



Република Македонија
НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ
Republika e Maqedonisë
AVOKATI I POPULLIT
O M B U D S M A N
Republic of Macedonia

НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА НАЦИОНАЛНИОТ ПРЕВЕНТИВЕН МЕХАНИЗАМ ВО 2016 ГОДИНА¹

Временска рамка: јануари – декември 2016 година

Извршители: советници во Одделението за превенција од тортура и друг вид на свирепо, нечовечко или понижувачко постапување и казнување, надворешни соработници и НВО сектор.

АКТИВНОСТИ:

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2015 (временска рамка март - јуни 2016 година)

1. Изготвување на годишниот извештај за 2015 година (март - мај 2016)
2. Промоција на годишниот извештај за 2015 година (јуни 2016)

ПРЕВЕНТИВНИ ПОСЕТИ И ИЗГОТОВКА НА ПОСЕБНИ ИЗВЕШТАИ (временска рамка: мај - декември 2016)

Вкупен број на превентивни посети - 11²

¹ Согласно препораката на Поткомитетот за превенција од тортура, Одделението за превенција од тортура изготвува посебна програма и план за работа: „The NPM should establish a work plan/programme which, over time, encompasses visits to all, or any, suspected, places of deprivation of liberty, as set out in Articles 4 and 29 of the Optional Protocol, which are within the jurisdiction of the state.” CAT/OP/12/5: Guidelines on national preventive mechanisms, 05 Dec 2010, point 33)

² Во вкупниот број на превентивни посети не се вклучени редовните, последователни планирани посети на Националниот превентивен механизам во Прифатниот центар за странци (Гази Баба) и Прифатниот центар за баратели на азил (Визбегово), како и на транзитните привремен центри „Винојуг“ и „Табановце“

1. Полициски станици: **8 редовни посети** - ПС Берово, ПС Ресен, ПС Тетово, ПС Гевгелија, ПС Крива Паланка, ПС Чаир, ПС Франгово и ПС Струга
2. Казнено - поправни установи: **2 посети** – КПД Идризово Скопје и КПД Струга
3. Останати установи: **1 посета** - ЈУ Специјален завод Демир Капија
4. **Редовни последователни посети на секои две недели** на Прифатниот центар за странци - Гази Баба и на ЈУ Прифатен центар за лица баратели на азил Визбегово – Скопје
5. **Редовни последователни посети (еднаш во неделата)** на транзитните привремени центри „Винојуг“ и „Табановце“

ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНСКИ И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

1. Континуирано следење и анализа на домашната законодавно - правна регулатива и нејзината услогласност со меѓународните правила, предлози и насоки за постапувања со цел спречување на тортура и друг вид на сурово, нечовечно или понижувачко постапување и казнување
2. По потреба интервенирање со предлози, укажувања, сугестии, препораки и слично
3. Соработка со невладини организации и меѓународни организации во насока на сугестии и препораки за измени и дополнувања на законската регулатива

ПРОМОТИВНО - ЕДУКАТИВНИ АКТИВНОСТИ (временска рамка: мај - декември 2016)

1. Средба на раководители на релевантни институции и органи (*Министерство за правда, Министерство за внатрешни работи, Министерство за здравство*)
2. Јавна промоција на Националниот превентивен механизам – континуирано во текот на годината (информации на веб страната, соопштенија до јавноста, прес конференции и сл.)
3. Презентација на годишниот извештај на Националниот превентивен механизам

4. Организирање на конференција по повод мониторингот на условите за престој и постапувањето со мигрантите и нивниот пристап до правото на азил

5. Изготвување прашалник за осудени и притворени лица за третманот и условите, со цел утврдување на евентуално мачење и тортура

ЈАКНЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА ОДДЕЛЕНИЕТО

1. Учество на семинари и конференции – по потреба и покана

ЧОВЕЧКО - МАТЕРИЈАЛНИ ПРЕДУСЛОВИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

1. Ангажирање на стручни профили - надворешни соработници